

РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА ЗА IX ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 2024/2025 - Група А
 Предавањата по Педијатрија и Физикална се одржуваат во Амф. на Педијатрија,
 а останатите предавања во Амф. на Хирургија

30.09-04.10.2019						
Часови	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок	Сабота
08-09 h			Ортопедија А		Ортопедија А	
09-10 h		Физикална мед. А	Ортопедија А	Педијатрија А	Ортопедија А	
10-11 h		Физикална мед. А	Ортопедија А	Педијатрија А	Ортопедија А	
11-12 h			Хирургија А (То)		Хирургија А (То)	
12-13 h			Хирургија А (То)		Хирургија А (То)	
13-14 h			Хирургија А (То)		Хирургија А (То)	
14-15 h			Хирургија А (То)		Хирургија А (То)	
15-16 h						
16-17 h						
17-18 h						
18-19 h						

07.10-11.10.2019						
Часови	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок	Сабота
08-09 h		Ортопедија А		Ортопедија А	ПРАЗНИК - Ден на народно востание (11 Октомври)	
09-10 h	Физикална мед. А	Ортопедија А	Педијатрија А	Ортопедија А		
10-11 h	Физикална мед. А	Ортопедија А	Педијатрија А	Ортопедија А		
11-12 h		Хирургија А (То)		Хирургија А (То)		
12-13 h		Хирургија А (То)		Хирургија А (То)		
13-14 h		Хирургија А (То)		Хирургија А (То)		
14-15 h						
15-16 h						
16-17 h						
17-18 h						
18-19 h						

14.10-18.10.2019						
Часови	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок	Сабота
08-09 h		Ортопедија А		Ортопедија А		
09-10 h	Педијатрија А	Ортопедија А	Физикална мед. А блок 3 часа	Ортопедија А	Педијатрија А	
10-11 h	Педијатрија А	Ортопедија А		Ортопедија А	Педијатрија А	
11-12 h		Гинекологија А		Гинекологија А		
12-13 h		Хирургија А (То)		Хирургија А (То)		
13-14 h		Хирургија А (То)		Хирургија А (Вас)		
14-15 h		Хирургија А (То)		Хирургија А (Вас)		
15-16 h						
16-17 h						
17-18 h						
18-19 h						

21.10-25.10.2019						
Часови	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок	Сабота
08-09 h	Ортопедија А	Ортопедија А	ПРАЗНИК - Ден на Македонската Революционерна Борба	Ортопедија А		
09-10 h	Ортопедија А	Ортопедија А		Ортопедија А	Педијатрија А	
10-11 h	Ортопедија А	Ортопедија А		Ортопедија А	Педијатрија А	
11-12 h	Ортопедија А	Хирургија А (Вас)		Хирургија А (Вас)		
12-13 h	Хирургија А (Вас)	Хирургија А (Вас)		Хирургија А (Вас)		
13-14 h	Хирургија А (Вас)	Хирургија А (Вас)		Хирургија А (Кар)		
14-15 h	Хирургија А (Вас)			Хирургија А (Кар)		
15-16 h				Хирургија А (Кар)		
16-17 h						
17-18 h						
18-19 h						

Колоквиумска недела-Амф. Хирургија

28.10-01.11.2019 КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА						
Часови	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок	Сабота
08-15 h	ТОР-КАРД-ВАС А		Ортопедија А		Физикална мед. А 12-15 Амфитеатар Педијатрија	

04.11-08.11.2019						
Часови	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок	Сабота
08-09 h	Ургентна мед. А		Ургентна мед. А		Гинекологија А	
09-10 h	Ургентна мед. А	Педијатрија А	Ургентна мед. А	Педијатрија А	Гинекологија А	
10-11 h	Ургентна мед. А	Педијатрија А	Ургентна мед. А	Педијатрија А	Гинекологија А	
11-12 h	Гинекологија А		Гинекологија А			
12-13 h	Хирургија А (Не)		Хирургија А (Не)			
13-14 h	Хирургија А (Не)		Хирургија А (Не)			
14-15 h	Хирургија А (Не)		Хирургија А (Не)			
15-16 h						
16-17 h						
17-18 h						
18-19 h						

11.11-15.11.2019						
Часови	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок	Сабота
08-09 h	Ургентна мед. А		Ургентна мед. А		Ургентна мед. А	
09-10 h	Ургентна мед. А	Педијатрија А	Ургентна мед. А	Педијатрија А	Ургентна мед. А	
10-11 h	Ургентна мед. А	Педијатрија А	Гинекологија А	Педијатрија А	Гинекологија А	
11-12 h	Гинекологија А		Хирургија А (Не)		Хирургија А (Не)	
12-13 h	Хирургија А (Не)		Хирургија А (Не)		Хирургија А (Не)	
13-14 h	Хирургија А (Не)		Хирургија А (Не)		Хирургија А (Не)	
14-15 h	Хирургија А (Не)					
15-16 h						
16-17 h						
17-18 h						
18-19 h						

18.11-22.11.2019						
Часови	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок	Сабота
08-09 h		Ургентна мед. А		Ургентна мед. А		
09-10 h	Педијатрија А	Ургентна мед. А	Педијатрија А	Ургентна мед. А	Педијатрија А	
10-11 h	Педијатрија А	Гинекологија А	Педијатрија А	Гинекологија А	Педијатрија А	
11-12 h		Гинекологија А		Хирургија А (He)		
12-13 h		Хирургија А (He)		Хирургија А (He)		
13-14 h		Хирургија А (He)		Хирургија А (He)		
14-15 h		Хирургија А (He)		Хирургија А (He)		
15-16 h						
16-17 h						
17-18 h						
18-19 h						

Колоквиумска недела-Амф. Хирургија

25.11-29.11.2019 КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА						
Часови	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок	Сабота
08-15 h	Ургентна мед. А		Неурохирургија А		Гинекологија А+Б	

02.12-06.12.2019						
Часови	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок	Сабота
08-09 h		Анестезиологја А		Анестезиологја А		
09-10 h	Педијатрија А	Анестезиологја А	Педијатрија А	Анестезиологја А	Педијатрија А	
10-11 h	Педијатрија А	Гинекологија А	Педијатрија А	Гинекологија А	Педијатрија А	
11-12 h		Хирургија А (Гр)		Гинекологија А		
12-13 h		Хирургија А (Гр)		Хирургија А (Гр)		
13-14 h		Хирургија А (Гр)		Хирургија А (Гр)		
14-15 h						
15-16 h						
16-17 h						
17-18 h						
18-19 h						

09.12-13.12.2019						
Часови	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок	Сабота
08-09 h	Св.Климент Охридски	Анестезиологја А		Анестезиологја А		
09-10 h		Анестезиологја А	Педијатрија А	Анестезиологја А	Педијатрија А	
10-11 h		Гинекологија А	Педијатрија А	Гинекологија А	Педијатрија А	
11-12 h		Гинекологија А		Гинекологија А		
12-13 h		Хирургија А (IР)		Хирургија А (IР)		
13-14 h		Хирургија А (IР)		Хирургија А (IР)		
14-15 h						
15-16 h						
16-17 h						
17-18 h						
18-19 h						

16.12-20.12.2019						
Часови	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок	Сабота
08-09 h		Анестезиологја А	Анестезиологја А			
09-10 h	Педијатрија А	Гинекологија А	Гинекологија А	Педијатр. А	Педијатрија А	
10-11 h	Педијатрија А	Гинекологија А	Гинекологија А	Педијатр. А	Педијатрија А	
11-12 h		Гинекологија А	Гинекологија А	Педијатрија А		
12-13 h		Хирургија А (IР)	Хирургија А (IР)			
13-14 h		Хирургија А (IР)	Хирургија А (IР)			
14-15 h		Хирургија А (IР)	Хирургија А (IР)		Гинекологија А	
15-16 h				Анестезиологја А	Гинекологија А	
16-17 h				Анестезиологја А		
17-18 h						
18-19 h						

23.12-27.12.2019 КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА						
Часови	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок	Сабота
08-15 h	Анестезиологија А				Педијатрија А+Б	

30.12-03.01.2020						
Часови	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок	Сабота
08-09 h			Нова година			
09-10 h						
10-11 h						
11-12 h						
12-13 h						
13-14 h						
14-15 h						
15-16 h						
16-17 h						

06.01-10.01.2020							
Часови	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок	Сабота	
08-09 h	Бадник	Божиќ	Гинекологија А		Гинекологија А		
09-10 h			Гинекологија А		Гинекологија А		
10-11 h			Гинекологија А		Гинекологија А		
11-12 h			Хирургија А (Гр)		Хирургија А (Гр)		
12-13 h			Хирургија А (Гр)		Хирургија А (Гр)		
13-14 h						Гинекологија А	
14-15 h						Гинекологија А	
15-16 h							
16-17 h							
17-18 h							
18-19 h							

13.01.-17.01.2020						
Часови	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок	Сабота
08-09 h		Гинекологија А	Колоквиум хир. Трауматолог. А		Колоквиум Гинекологија А+Б	
09-10 h		Гинекологија А				
10-11 h		Хирургија А (Тр)				
11-12 h			Колоквиум хир. Урологија Б			
12-13 h						
13-14 h	Гинекологија А					
14-15 h	Гинекологија А					
15-16 h	Гинекологија А					
16-17 h						

Аб - Абдоминална

Не - Неврохирургија

То - Торакална


Дет - Детска

Кар - Кардиохирургија

Вас - Васкуларна

Ур - Урологија

Тр - Траума



Испитите се одржуваат во амфитеатар III на Хирургија

Испитите по Интерна мед. се одржуваат во амф.IV на Интерна мед.

Испитите по Онкологија се одржуваат во амф.на Онкологија